

ОПШТИНА НОВАЦИ

Врз основа на Методологија за определување на критериуми за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на општина Новаци бр.14-478/9 од 31.05.2016 година и Измена на Методологија бр.14-266/11 од 15.03.2017 година за определување на критериуми за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на општина Новаци ,објавува

Ј А В Е Н П О В И К

за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година, од програмата АО, подставка 463110 - Трансфери до здруженија и фондации, наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

1. Видот на проектите кои ќе бидат подржани

Средствата од Буџетот на Општина Новаци ќе се користат за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации.

Здруженијата и фондациите треба да понудат креативни и иновативни проекти со осмислени програми и содржини кои можат да се имплементираат во Општина Новаци во областите:локален економски развој,образованието, културата, техниката, науката, здравството,спортот, екологија и други области

2. Предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик, ќе се користат средства од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

3. Доставување извештај

Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства , по завршувањето на своите програмски активности да достават извештај за користењето на средствата до Одделение за финански прашања на Општина Новаци.

4. Основни критериуми

Основни критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и фондациите кои ќе учествуваат на овој повик се:

-Да се регистрирани според Законот за здруженија и фондации при што приоритет имаат здруженијата/фондациите со седиште во Новаци, или од други општини под услов ефектите од проектите да придонесуваат кон подобрување на квалитетот на живот во општина Новаци.

-Да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес во согласност со актуелните стратешки документи на општината

5. Потребна документација која здружението/фондацијата треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија и фондации.

Здруженијата и фондацииите кои учествуваат на огласот треба да достават:

1. Пријава за финансиска поддршка; кој може да се симне од веб страницата на општина Новаци

www.opstinanovaci.gov.mk , за општината,обрасци

2. Предлог проект;

3. Статут и решение за регистрација на здружението или фондацијата;;

4. Активна трансакциска сметка на здружението или фондацијата кое се пријавило на јавниот повик на која можат да се префрлат добиените средства.

5.Годишна програма на активности за 2019 година

6.Извештај за добиените средства од општина Новаци во изминатата фискална година 2018 година, и начинот на нивна реализација, кој може да се симне од веб страницата на општина Новаци

www.opstinanovaci.gov.mk , за општината, обрасци

Напомена: Пријавите со непотполна документација или пријавите доставени по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат.

6. Рок и начин на доставување на пријавите.

Рок за поднесување на пријавите е 20 (дваесет) дена од денот на објавување во весник или медиум и на веб страницата на Општина Новаци.

Пријавата со целокупната документација може да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Новаци

с.Новаци

или во архивата на Општина Новаци од 07:30 до 15:30 часот.

Здруженијата и фондацииите учесници на Јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на Одлуката за распределба на средствата во Службен гласник на Општина Новаци

Називите на здруженијата и фондацииите кој добиле средства, ќе бидат објавени на веб страницата на Општина Новаци

Изработил: Ристе Момаковски

Општина Новаци

Контролирал: Стевче Ангелевски

Градоначалник

Љубе Кузманоски